

## СКЛУЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА НАБАВКИ

[Набавка на електрична енергија за потребите на општина Демир Хисар](#)

[Регулација на речно корито на Стара Река во Демир Хисар \(прва фаза\)](#)

[Тестирање на изложеност на нејонизирачко зрачење од базни станици \(мобилна телефонија\), високонапонски енергетски објекти и трансформатори и во детски градинки и основни училишта](#)

[Огревно дрво за грејна сезона 2020/2021](#)

[Екстра лесно масло за горење-ЕЛ1 за грејна сезона 2020/2021 година](#)

[Изработка на стратегија за развој на туризмот во општина Демир Хисар, со Акционен план, за периодот 2021-2024 година](#)

[Набавка на канцелариски материјали](#)

[Изработка на сообраќајни проекти за траен и времен режим на сообраќај за пат во с.Слоештица и улици во с.Сопотница, со обезбедена ревизија](#)

[Заштитни маски и средства за дезинфекција](#)

[Материјали за одржување на улично осветление](#)

[Изработка на ревизија на проект за инфраструктура и Основен проект за изградба на фекална канализација во с.Журче со предтретман на отпадните води](#)

[Изработка на проект за инфраструктура и Основен проект за изградба на фекална канализација во с.Журче со предтретман на отпадните води и ревизија на проектите](#)

[Дезинсекција и дератизација во 2020 година](#)

[Изработка на проектна документација за реконструкција на општински патишта и улици](#)

[Ревизија на Проектна документација](#)

[Изработка на проектна документација за изградба на општински патишта и улици](#)

[Набавка на електрична енергија за потребите на општина Демир Хисар](#)



[Градежно - знатски работи во зграда на ОУ „Даме Груев“ Смилево](#)

[Градежно - знатски работи во зграда на ОУ „Браќа Миладиновци“ Жван](#)

[Компјутерска опрема](#)  
[Анекс на договор за реконструкција на општински пат Р1306 Сладуево, општина Демир Хисар](#)

[Реконструкција на општински пат Р1306 Сладуево, општина Демир Хисар](#)

[Анекс на договор за изградба на улици во с. Базерник](#)

[Изградба на коловоз на улици во с.Базерник](#)

[Зимски гуми за возила-минибуси](#)

[Набавка на 1 \(едно\) теренско возило 4x4 со опрема за гасење на шумски пожари](#)

[Набавка на четири возила \(минибуси\) за транспорт на ученици во општина Демир Хисар](#)

[Реконструкција со рехабилитација на улици „Јордан Пиперката“, „Илинденска“, „Ѓорѓи Сугарев“, дел од „1-ви Мај“ и дел од „Партизанска“ во Демир Хисар](#)

[Општина Демир Хисар&nbsp; MSIP-NCB-101-19](#)

[Автобуски превоз на КУД „Илинден“ Демир Хисар на релација Демир Хисар – Јаши \(Романија\) – Демир Хисар](#)

[Лесно масло за горење за грејна сезона 2019/2020 година](#)

[Огревно дрво за грејна сезона 2019/2020 година](#)

[Вршење на стручно-технички надзор врз Реконструкција на општински пат Р1305 Суво Грло, Општина Демир Хисар](#)

[Анекс на договор за реконструкција на општински пат Р1305 Суво Грло, Општина Демир Хисар](#)

[Реконструкција на општински пат Р1305 Суво Грло, Општина Демир Хисар](#)

[Гориво за вршење на превоз на ученици](#)

[Вршење на стручно-технички надзор врз изградба и реконструкција на градежни објекти во општина Демир Хисар](#)

[Изработка на проектна документација за доизградба на краци од фекална канализација со препумпна станица на дел од отпадните води во Демир Хисар](#)

[Изградба на општински пат, врска с. Граиште до манастир Св. Том, крак пат с. Вардино до манастир „Св. Тома“](#)

[Заловување, прифаќање и третирање на кучиња скитници во општина Демир Хисар во 2019 година](#)

[Градежно занатски работи на скали и пристапни рампи во СОУ „Крсте П. Мисирков“ Демир Хисар](#)

[Градежно занатски работи на скали и пристапни рампи на општинска зграда](#)

[Набавка на материјали за одржување на улично осветление за 2019 година](#)

[Пијалоци, засладувачи и средства за хигиена](#)

[Канцелариски материјали](#)

[Моторни бензини и дизел гориво](#)

[Набавка за услуги за дезинфекција, дезинсекција и дератизација](#)